

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 196

31 јули 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2449. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2020 година – Националниот празник на Република Северна Македонија.....	2	2454. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - MEMO ДОО-ЕЛ Скопје	5
2450. Одлука за помилување на осудени лица	2	2455. Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХО-МЕ ДОО Скопје	6
2451. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.....	3	2456. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје.....	7
2452. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика	3	Огласен дел	1-72
2453. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДОО-ЕЛ Скопје.....	4		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2449.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД
2-РИ АВГУСТ 2020 ГОДИНА – НАЦИОНАЛНИОТ
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. БЛАГОЈА КРСТЕ ТАЛЕСКИ, од Скопје.
2. НИКОЛЧЕ ЗЛАТКО АЦЕВСКИ, од с.Логоварди.
3. ЈУКСЕЛ НАФИЗ ХАЈЧОСКИ, од Кичево.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. ЗОРАНЧО РАДЕ ДИМОВСКИ од Велес, во траење од 4 месеци.
2. ЈОВИЦА САШО ЃОРЃИЕВСКИ од Кичево, во траење од 2 месеци.
3. ДЕМИРАЛИ СЕЈАД ЗЕКИРОВ од Велес, во траење од 3 месеци.
4. АЉАЈДИН СУКИ АРСЛАНИ од с.Сингелик, Скопје, во траење од 4 месеци.
5. ЕЉМЕДИН АДНАН ИЗЕИРОСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци.
6. ШАНИЈА ЗЕЌИР ВЕЛИУ од с.Бачиште-Кичево, во траење од 4 месеци.
7. РУЖДИ БАСРИ РУСТЕМИ од с.Палатица, општина Желино, во траење од 6 месеци.
8. ДЕЈАН ФЕМИ КАЗИМОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци.
9. ГОРАН ВАНЧО ДОНЕВ од с.Банско, во траење од 2 месеци.

10. МИЈАЛЧЕ ВАНГЕЛ МИЈАЛОВ од Кочани, во траење од 2 месеци.

11. ВЛАДИМИР МЕТОДИЈ ЗАХАРИЕВ од Кочани, во траење од 4 месеци.

12. ЦЕЛАДИН МУСТАФА ЈАКУПИ од с.Букојачани-Зајас, Кичево, во траење од 2 месеци.

13. ДОАН САФЕТ МАХМУДОСКИ од Прилеп, во траење од 4 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-941/1
31 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

2450.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. БИЛЕНТ СЕЈДО ЗЕКИРОВ, од Делчево.
2. НЕАТ ЉУТВИ АМЕ, од Скопје.

II

Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на неиздржаниот дел на казната затвор осудените лица:

1. ФЕРДИ БЛАГОЈ КЕРИМОВ од Струмица, во траење од 4 месеци.
2. МАТИН МИТЕ ЗАЕВСКИ од Куманово, во траење од 4 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-942/1 Претседател на Република
31 јули 2020 година Северна Македонија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2451.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4464/1, КО Штип 5, адреса „Град“, и тоа:

- зграда 7, намена на зграда и друг објект ДЗ-8, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 14237 м2,

- зграда 8, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 959 м2 и

- зграда 9, намена на зграда и друг објект ДЗ-13, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 708 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7236/1 Претседател на Владата
28 јули 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2452.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/12 и 113/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2020 година, УП1 бр. 08-46/20 од 15 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕСМ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА

1. Регулариониот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, се одобрува да изнесува 43.721.210 денари за 2020 година.

2. Регуларираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија се утврдува да изнесува 0,1895 ден/kWh за планирана испорака на 230.706.661 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, и тарифите за пресметковни елементи за пренос на електрична енергија утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО Скопје за 2020 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (без вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врна активна моќност	ден/kW	13,6190	72,3781	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,0096	0,0344	0,9267
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0038	0,0138	0,3707

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врна активна моќност	ден/kW	16,4130	75,1721	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,1800	0,2048	1,0971
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0720	0,0819	0,4388

4. Тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи од точка 3 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2020 година.

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна
Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-46/20
31 јули 2020 година
Скопје

2453.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година се одобрува да изнесува 8.174.183.926 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 1,5393 ден/kWh за планирана испорака на 5.310.284.205. kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука, и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во износ од 0,1952 ден/kWh, утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО - Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	103,04	0,0388	0,0155
MV2	197,24	0,1100	0,0440
LV1.2	296,48	0,1789	0,0716
LV1.1	x	1,1199	x
LV2	x	1,7982	x

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	103,04	0,2340	0,0155
MV2	197,24	0,3052	0,0440
LV1.2	296,48	0,3741	0,0716
LV1.1	x	1,3152	x
LV2	x	1,9934	x

4. Тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи од точка 3 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна
Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-51/20
31 јули 2020 година
Скопје

2454.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година се одобрува да изнесува 59.795.112 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија се утврдува да изнесува 0,0081 ден/kWh за планирани номинирани количини на електрична енергија на учесниците на пазарот на електрична енергија од 7.421.703.307 kWh.

3. Регулираната просечна тарифа од точка 2 на оваа одлука се применува во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна
Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

2455.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), а согласно со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/18 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИОТ МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНИ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИ КОИ ГИ СНАБДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ ЕВН ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи на електрична енергија кои ги снабдува универзалниот снабдувач за 2020 година се одобрува да изнесува, 17.859.946.998 денари, за испорачани 3.627.647.770 kWh електрична енергија.

2. Во согласност со регулираниот максимален приход утврден во точка 1 на оваа одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:

2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) kV напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)		
			Потрошувачи на висок напон		
			35 kV *	35 kV	10 kV
Моќност	kW		1013,62	1068,45	824,05
Енергија	kWh	BT	2,50	3,14	3,46
		HT	1,26	1,62	1,70
	kvarh	BT	0,61	0,82	0,76
		HT	0,24	0,40	0,47

2.2 За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)				
			Потрошувачи на нисок напон 0,4 kV				
			Домаќинства		Останата потрошувачка		
			Едно тарифно мерење	Дво тарифно мерење	I Тарифен степен	II Тарифен степен	Јавно осветлување
Моќност	kW				801,08		
Енергија	kWh	BT	4,77	5,95	3,83	9,27	5,97
		HT		2,99	1,88		
	kvarh	BT			0,95	1,76	
		HT			0,48		

3. Цените на пресметковни елементи од точка 2 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнување-то на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна
Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-59/20
31 јули 2020 година
Скопје

2456.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија за 2020 година, се одобрува да изнесува 1.329.757.256 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 0,1952 ден/kWh за планирана испорака од 6.810.747.315 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

Тарифи за пресметковни елементи		
Врвна активна моќност (ден/kW) ⁵	активна ел.енергија (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
9,5589	0,1757	0,0703

4. Тарифите за пресметковните елементи од точка 3 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна
Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-84/20
31 јули 2020 година
Скопје



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020196